

Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството**

I.1.2) Адреса: **Климент Охридски бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Битола 7000**

I.1.4) Интернет адреса:



I.1.5) Лице за контакт: **Јован Ангелевски**, адреса на е-пошта: **jovan.angelevski@agencija.gov.mk**
телефон/факс: **072252442/**


I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги




ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на Електрична енергија	09300000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари	Обезбедување со електрична енергија на Дирекцијата и сите работни единици со електрична енергија.	
Набавка на гориво, бензин, дизел	09000000-3 09100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	Обезбедување со гориво на возилата на АПРЗ	
Набавка на автомобили	34100000-8	Стоки	Отворена постапка	Февруари	Автомобили за потребите на АПРЗ	
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	Постапка делива на делови	
Набавка на тонери	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на централна платформа за собирање на податоци во прецизното земјоделство	48000000-8	Стоки	Отворена постапка	Март	Групна набавка	
Набавка на информатичка опрема	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на интегриран софтвер за активности и евиденција	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на систем за евиденција на работно време	38700000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Набавка на Масло за горење-екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	09000000-3 09100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври	Постапка делива на делови	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за сертификација за воведување на ИСО стандард	79900000-3 79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на услуги за мобилна телефонија	64200000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на услуги за Технички преглед за регистрација на возила	71600000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на услуги за осигурување на недвижниот имот и опрема	66000000-0 66500000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка за интернет поврзување	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на услуги за сервис на возила со резервни делови	50000000-5 50100000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на печатарски услуги	79810000-5 79820000-8 79800000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември		
Набавка за објавување на огласи	22000000-0 22200000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври		
Набавка на услуги за каско и основно осигурување на возила	66500000-5 66000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на градежни објекти	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Постапка делива на делови	

Датум на првична објава на ЕСЈН 16.01.2020

Датум на објава на верзија 16.01.2020 11:19